

Прилог 2: МОДЕЛ НА ТАБЕЛА

Датум на објавување: 2021-04-30

	Име и презиме на здравствениот работник/Име на здравствената организација	Здравствени работници: Град на примарното работно место Здравствени организации: Град каде се регистрирани	Дражава	Службена адреса	Единствен број на државата ОПЦИОНАЛНО	Донации и неповратни средства за здравствени установи (Чл.3.01.1.а)	Трошоци за собири (Чл. 3.01.1.6 и 3.01.2.а)			Хонорари за услуги и консултации (Чл.3.01.1.ц и 3.01.2.ц)		ВКУПНА СУМА ОПЦИОНАЛНО	
	(Чл. 1.01)	(Чл. 3)	(Прилог 1)	(Чл. 3)	(Чл. 3)		Договори за спонзорство со здравствени организации/трети лица именувани од здравствената организација за организирање на собирот	Трошоци за регистрација	Трошоци за пат и сместување	Хонорари	Трошоци поврзани со хонорари за услуги и консултации, вклучително и трошоци за пат и сместување		
ЗДРАВСТВЕНИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ	ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА - еден ред по здравствен работник (собрани сите преноси на вредност во тек на годината по еден здравствен работник; поделба по ставки би требало да се овозможи на барање на самиот здравствен работник или државни органи)												
	Весна Гривчева Пановска	Скопје	Macedonia	Водњанска 17		N/A	N/A			30,840.81		30,840.81	
	ОСТАНАТО, ШТО НЕ Е ВКЛУЧЕНО ГОРЕ - таму каде што поради законски ограничувања не е можно објавување на индивидуална основа												
	Обединето објавување на податоци за пренос на вреднос- Чл. 3.02						N/A	N/A		20,004.54	170,935.44		190,939.98
	Број на здравствени работници во обединетото објавување на податоци- Чл. 3.02						N/A	N/A		1	2		
% на здравствени работници вклучен во обединетото објавување во однос на вкупниот број на здравствени работници за кои се објавуваат податоци Чл. 3.02						N/A	N/A		100%	67%		N/A	
ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ	ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА - по еден ред за здравствена организација (собрани сите преноси на вредност во тек на годината по една здравствена организација; поделба по ставки би требало да биде овозможена на барање на здравствената организација или државен орган)												
	ОСТАНАТО, ШТО НЕ Е ВКЛУЧЕНО ГОРЕ - таму каде што поради законски ограничувања не е можно објавување на индивидуална основа												
	Обединето објавување на податоци за пренос на вреднос- Чл. 3.02												
	Број на ЗО во обединетото објавување на податоци- Чл. 3.02												
% на ЗО вклучени во обединетото објавување во однос на вкупниот број на ЗО за кои се објавуваат податоци - Чл. 3.02												N/A	
ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ	ОБЕДИНЕТО ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ												
	Преноси на вредности во врска со истражување и развој, како што е дефинирано во Чл. 3.04 и Прилог 1											0.00	221,780.79